



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 21 мај 2002
Скопје

Број 33

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

496.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ- ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ЛИТВАНИЈА

Се поставува

I

Г-дин Коста Стоименовски, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Литванија, со седиште во Варшава.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 7
14 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

497.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ- ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА - ВАТИКАН

Се отповикува

I

Г-дин Димитар Мирчев, од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата Столица - Ватикан, со седиште во Љубљана.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 8
14 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

498.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ- ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА - ВАТИКАН

Се поставува

I

Г-дин Иван Ангелов, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата Столица - Ватикан, со седиште во Рим.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 9
14 мај 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

499.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.05.2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СВЕДУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД СИСТЕ- МОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА СО МЕГУНАРОДНАТА СТАНДАР- ДНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ISCED-97)

1. Заради споредливост на статистичките податоци од системот на образованието во Република Македонија со меѓународните статистички податоци од оваа област, прибирањето, обработката и публикувањето на статистичките податоци за образованието во Република Македонија ќе се врши и по ISCED-97.

2. Сведувањето на податоците од системот на образованието во Република Македонија со ISCED-97 ќе се врши преку:

- Дијаграм на образовните програми во системот на образованието во Република Македонија според ISCED-97 и

- Нумеричка листа на шифри на полиња на образованието во Република Македонија според ISCED-97.

3. Дијаграмот и нумеричката листа на шифри од точката 2 се составен дел на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2401/2
14 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

500.

Врз основа на член 81 став 4 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА
ВОЗИЛАТА КОИ ВЛЕГУВААТ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

За извршената дезинфекција на возилата кои влегуваат во Република Македонија, се плаќа надоместок според видот на возилото и тоа:

1. За патнички возила 2,5 ЕУР или денарска противвредност.
2. За минибуси, автобуси и товарни возила со носивост до 10 тона 5 ЕУР или денарска противвредност.
3. За товарни возила со носивост повеќе од 10 тона 7,5 ЕУР или денарска противвредност.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2153/1
14 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

501.

Врз основа на член 88, став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.05.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија, бр. 03-510/2-1 од 12.04.2002 година, донесена од Управниот одбор на Заводот за вработување на Република Македонија на седницата одржана на 12.04.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2163/1
14 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

502.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТОТ
“ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО
СЕЛО ВЕЛЕШТА - ОПШТИНА ВЕЛЕШТА“

Член 1

За реализација на проектот "Изградба на фекална канализација во село Велешта-Општина Велешта" се доделуваат средства во износ од 17.500.000 денари. Средствата за оваа намена ќе се обезбедат од сметката 637, потставка 467114, Програма 12-Функција, раздел 090.02 Министерство за финансии-функции на државата опфатени во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година.

Член 2

Средствата за оваа цел ќе се исплатат од страна на Министерството за финансии по доставени временни ситуации од страна на изведувачот за извршени работи и нивно заверување од страна на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Се задолжува Министерството за финансии за реализација на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2386/1
14 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

503.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за Агенцијата на Република Македонија за управување со средства ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 мај 2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства, донесен од Управниот одбор на Агенцијата на 10.10.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6155/1
8 мај 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

ИСПРАВКИ

Секторот за управно-стручни и кадровски работи во Владата на Република Македонија во Решението на Владата на Република Македонија бр. 17-2303/1 од 23 април 2002 година, објавено во Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2002) ја дава следната

ИСПРАВКА

- наместо „Мусадик Беќири“ треба да стои „Садик Беќири“.

Сектор за управно-стручни
и кадровски работи

Секторот за управно-стручни и кадровски работи во Владата на Република Македонија во Решението на Владата на Република Македонија бр. 17-2193/2 од 23 април 2002 година, објавено во Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2002) ја дава следната

ИСПРАВКА

- наместо „се именува Александар Ставрев, дипл. земјоделски инженер“, треба да стои „се именува Александар Ставров, земјоделски инженер“.

Сектор за управно-стручни
и кадровски работи

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред овој суд се води постапка по тужба на тужителот Февзије Ибраим од Скопје, против тужениот Зубел Цемаил, со непознато место на живеење и престојување.

Со оглед да тужениот има непознато живеалиште и престојувалиште судот го повикува во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во судот и да земе учество во судската постапка. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, од редот на адвокатите регистрирани во Адвокатска комора на РМ, кој ќе биде назначен со решение од Центарот за социјални работи на град Скопје.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот и да ги преземе дејствијата како тужено лице.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П.бр. 517/02. (13990)

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот Цемал Куртиши од с. Лопате, против тужената Кајмете Куртиши моминско Зендиљи, родена 8.12.1974 година од татко Невзад и мајка Цемиле Зендељи, за развод на брак.

Со оглед за тужената судот е известен од МВР-СВР Куманово, дека истата живее во с. Лопате, а истата таму не живее се враќаат неуредни доставници, тоа на тужената Кајмете Куртиши за привремен застапник и се назначува адвокат Јордан Серафимовски од Куманово. Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека тужената во оваа постапка или нејзиниот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.бр. 29/2002. (14042)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, по тужба на тужителката Цемаиле Фетије од село Долно Свиларе, Скопје, застапувана од полномошник адвокат Владо Марковски од Скопје, против тужениот Цемаиле Берзат со непозната адреса на живеење во Република Шведска, се води постапка за развод на брак.

Судот со решение IX. П. бр. 594/02 од 14.05.2002 година, на тужениот Цемаиле Берзат согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗПП му назначи привремен застапник за да ги штити неговите интереси во постапката и тоа адвокат Сашо Тасевски од Скопје ДПЦ Мавровка л.ц. кат III канцеларија 6.

Се повикува тужениот Цемаиле Берзат да се јави во судот лично или преку полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок тужениот Цемаиле Берзат и неговиот полномошник не се јават во судот, истиот се предупредува дека назначениот привремен застапник адвокат Сашо Тасевски, од Скопје, ќе го застапува тужениот во постапката се додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IX. П.бр. 549/02. (13982)

Пред овој суд во тек е вонпроцесна постапка по предлог на предлагачите Снежана Јовановска и други преку адвокат Владо Петров од Скопје, према противникот Стефка Добелхамер од Скопје, сега со непозната адреса на престојување во странство за физичка делба на заеднички недвижен имот.

Согласно одредбите на член 135 од ЗПП се повикува противникот Стефка Добелхамер од Скопје, да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јави во овој суд или ја достави својата точна адреса на живеење или престојување како би можело да се постапува по предлогот. Во спротивно, на нејзин трошок судот ќе и назначи привремен застапник овластен за примања на писмена како и за водењето на оваа вонпроцесна постапка се до нејзиното појавување во суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. ВПП.бр. 52/02. (13987)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАР
НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ**

Во судскиот регистар на политички партии под Рег. бр. 116 се запишува политичката партија ПАРТИЈА НА ЗЕЛЕНИТЕ, со седиште во Скопје, на ул. “Козле“ бр. 16 б.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 26.04.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. П.П. бр. 19/02. (13215)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР**

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 714/2002 од 10.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 01001590, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлуки за именување и разрешување на Надзорен одбор на Акционерското друштво за електротехника, електроника и автоматика “МИКРОН“ Прилеп, Прилеп, ул. “Крушевско Цаде“ бб.

Запишување на одлуките за разрешување и именување на членовите на Надзорниот одбор, согласно записникот од вонредното собрание, одржано на 05.10.2001 година во Прилеп, заведено под бр. 02-1113.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 714/2002. (14005)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 715/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 01001590, го запиша во трговскиот регистар уписот на одлуки за именување и разрешување на Управен одбор и застапник на Акционерското друштво за електротехника, електроника и автоматика "МИКРОН" Прилеп, Прилеп, ул. "Крушевско Цаде" бб.

Запишување на одлуките за разрешување и именување на членовите на Управниот одбор и за промена-именување на претседател и членови на Управен одбор, согласно записникот од Годишното собрание на акционери, одржано на 07. 50.2002 година.

Се брише овластениот застапник Боцески Златко. Се запишува Николоски Звонко-претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 715/2002. (14006)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 634/2001 од 12.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 03001892?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија Маком-Треф ДОО ул. "Ленинова" бр. 41, Радовиш.

Содружникот на друштвото за трговија Маком-Треф ДОО Радовиш врши зголемување на својот основен влог во пари во износ од 47.000,00 евра. Со зголемувањето основниот влог на содружникот Бојаџиева Олгица изнесува 52.130.00 евра, а вкупниот износ на основната главница на друштвото изнесува 57.181,00 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 634/2001. (13780)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 799/01 од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003800?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на главницата и конверзија на влогот на Друштвото за производство и трговија Макпромет ад Штип ул. "Ванчо Прке" бр. 119, Штип.

Упис на намалување на основната главница за износ од 1.559.602 ДЕМ или 48.597.200,00 денари со тоа што намалената основна главница сега изнесува 5.999.300 ДЕМ или 186.987.000,00 денари и конверзија на вредноста на основната главница од 5.999.300 ДЕМ во 3.067.442 евра или 186.987.000,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 799/2001. (13781)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 295/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005113?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛУМИНА-ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип ул. "Гоце Делчев" бр. 46.

Зголемување на основна главница на друштвото за 741.995,00 денари односно 12.136,00 евра. Зголемената основна главница на друштвото изнесува 1.268.995,00 денари односно 20.636,00 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 295/2002. (13783)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 338/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009666?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник, зго-

лемување на основната главница и конверзија на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство и услуги ИНДУС-ПЛАСТИК ДОО увоз-извоз Св. Николе ул. "Индустриска" бб.

Кон Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство и услуги ИНДУС-ПЛАСТИК ДОО увоз-извоз Св. Николе, пристапува: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и услуги ИНДУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Босна и Херцеговина" бр. 55, Скопје.

Основната главница се зголемува од 159.000,00 денари или 2.600,00 евра на 20.722.210,00 денари или 339.923,00 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 338/2002. (13786)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 317/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001817?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија и услуги Нишелектро ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Велко Влаховик" бр. 37, Св. Николе.

Досегашната основна главница 4.276.246,00 денари се зголемува за 1.100.000 денари.

Вкупно основната главница изнесува 5.376.246,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 317/2002. (13788)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 320/2002 од 04.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03002624?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар намалувањето на основната главница на Друштвото за производство и промет Бела-М експорт-импорт ДООЕЛ Берово ул. "Јуриј Гагарин" бб, Берово.

Друштвото за производство и промет Бела-М експорт-импорт ДООЕЛ Берово врши намалување на основната главница за износ од 116.649 ЦХФ (швајцарски франци) или 3.837.752,00 денари. По намалувањето, вкупниот износ на основната главница изнесува 191.593 ЦХФ (швајцарски франци) или 6.345.000,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 320/2002. (13789)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 145/02 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 0300-2213?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемување и конверзија на основната главница на Друштвото за производство, услуги и трговија Ицо - Комерц увоз-извоз ДОО Пробиштип.

Упис на зголемување на основната главница за износ од 2.834 евра или 172.732,00 денари со што основната главница изнесува 7.992 евра или 517.777,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 145/2002. (13790)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 333/02 од 20.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006310?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за угостителство, трговија и туризам Сан Нико ДОО Пробиштип, ул. "Јордан Стојанов" бр. 2.

Се врши зголемување на основната главница. Содружникот Димитар Петров од Скопје, ул. "Чедомир Кантарџиев" бр. 11а, со досегашен влог од 240.000,00 денари во противвредност од 4.066 ЕУР, го зголемува

основниот влог со нов влог од 1.492.800,00 денари во противвредност од 24.472 ЕУР, или вкупен влог 1.740.800,00 денари во противвредност од 28.538 ЕУР.

Чедо Петров од Пробиштип, ул. "Јаким Стојков" бр. 42/15, досегашен влог од 31.000,00 денари во противвредност од 580 ЕУР.

Игор Петров од Пробиштип, ул. "Браќа Миладинови" бр. 15, досегашен влог од 31.000,00 денари во противвредност 508 ЕУР.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 333/2002. (13791)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 341/02 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009769?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата на Друштвото за транспорт, трговија и услуги увоз-извоз ЈУЛИЈА-ТРЕЈТ ДООЕЛ Струмица ул. "Маршал Тито" бр. 111.

Се врши зголемување на главницата на друштвото со преземање на нов основен влог од страна на единствениот содружник Крмзов Ристо од Струмица.

Досегашната главница на износ од: 162.938,00 денари, се зголемува за износ од: 3.901.000,00 денари, па сега главницата на друштвото изнесува: 4.063.938,00 денари или во противвредност на: 67.350 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 341/2002. (13792)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 351/02 од 01.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 03001882?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за транспорт и трговија ДМ-Прециз ДОО Штип, ул. "Железничка" бр. 95, Штип.

Содружникот Моневи Тони од Штип вложува нови 99.810 евра или 6.102.337,00 денари основни средства согласно проценка од овластен судски проценител.

Новата зголемена основна главница на друштвото сега изнесува 386.146 евра или 23.568.877,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 351/2002. (13793)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 118/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008955?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник, трансформација на ДООЕЛ и зголемување на основната главница на Друштвото за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, ул. "Индустриска" бб.

Пристапува ЛУЕНА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД Николија Кипар со влог од 3.302.343,48 евра или 201.101.203,00 денари. Основната главница се зголемува од 264.416 евра или 16.117.000,00 денари на 3.566.764,48 евра или 286.069.103,00 денари.

Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДООЕЛ Свети Николе, ул. "Индустриска" бб, се трансформира во Друштво за производство, промет и услуги ИМОБИЛИЈАРЕ-СИСТЕМ ДОО Свети Николе, ул. "Индустриска" бб.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 118/2002. (13794)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 304/2002 од 27.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009290?-3-06-000, го запиша во трговскиот регистар дополнителното вложување и зголе-

мување на основната главница на Друштвото за производство, услуги, транспорт, угостителство и трговија увоз-извоз Сабрина-Транс ДОО Радовиш, ул. "Дојранска" бр. 8.

Се зголемува основната главница на друштвото за 4.000 евра односно 244.000,00 денари, така да сега вкупно изнесува 17.850 евра односно 1.088.900,00 денари.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 304/2002. (13795)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 2945/99 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006845?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и трансформација согласно ЗТПОК на Друштвото за производство, промет и услуги Југотекс а.д. Струмица, ул. "Гоце Делчев" бр. 58.

Дејности: 17, 17.1, 17.11, 17.15, 17.17, 17.2, 17.21, 17.25, 17.3, 17.30, 17.4, 17.40/1, 17.40/2, 17.5, 17.52, 17.53, 17.54, 17.6, 18.2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50, 50.1, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.37, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.60, 74.70, 74.61, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, увоз-извоз со складирање, увоз на опрема под закуп-лизинг, малограничен промет со соседните земји.

Неограничени овластувања. Потполна одговорност. Љупчо Георгиев - претседател на УО со неограничени овластувања.

Основна главница на друштвото 5.000.000 ДЕМ или 155.000.000,00 денари. Вкупно 73.529 акции од кои: 71.838 обични, 1.691 приоритетни.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 2945/1999. (13971)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 14/02 од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 1-145-0, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Јавната установа за деца - Детска градинка "Павлина Велјанова" Кочани, ул. "9-ти мај" бб.

Усогласување на организацијата, работењето и активитетите на Работна организација за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст "Павлина Велјанова" Кочани, ул. "9-ти мај" бб, со одредбите од Законот за заштита на децата со назив: Јавна установа за деца - Детска градинка "Павлина Велјанова" Кочани, ул. "9-ти мај" бб.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 14/2002. (13972)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2787/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02035386?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар конверзијата во ЕВРА, промена на управителот на Друштвото за трговија, инженеринг и градежништво ПАКОМ 2000 ДОО Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 18/3.

Конверзија на основната главница во ЕВРА.

Се брише: Крстев Вањо - управител без ограничувања.

Се запишува: Кацаров Звонко - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2787/2002. (13572)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2044/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02006438?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапување, пристапување на содружник, промена на назив, зголемување на основен влог и конверзија на основен влог на Друштвото за трговија и услуги ВАКАВ ДОО експорт-импорт ул. "Х.Т. Карпош" бр. 11, с. Трубареве.

Од друштвото истапува содружникот Катарина Шулајковска Јанашлиева, а својот влог во друштвото му го отстапува на содружникот Дуко Трајановски.

Кон друштвото пристапува содружникот Деска Паневска.

Се менува називот на друштвото.

Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за трговија и услуги ВАКАВ ДОО експорт-импорт с. Трубареве.

Се зголемува основниот влог на друштвото за износ од 15.800,00 денари или 259,00 ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2044/2002. (13573)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1066/2002 од 22.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02027037?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар промена на фирма, содружник, пренос на удел и конверзија на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОБОСС-92 Фериде и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Живко Брајковски" бр. 6, Скопје - Чаир.

Новиот назив на фирмата гласи: Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРОБОСС-92 ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Живко Брајковски" бр. 6, Скопје - Чаир.

Истапува содружникот Фериде Ламалари Исуфи од Скопје, а пристапува содружникот Мухамед Ламалари од Скопје.

Се врши пренос на уделот и конверзија на основната главница од ДЕМ во ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1066/2002. (13543)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2921/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02041015?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапување на содружник, пренос на удел на Друштвото за транспорт, трговија и услуги КАРГО ПРЕВОЗ СПЕДИТИОН ДОО увоз-извоз Валандово, ул. "Димитар Гунов" бр. 26, с. Јосифово Валандово.

На ден 19.04.2002 година истапил Атанасов Бранко.

Се зголемува главнината за 3.233.700,00 денари или 52.967 ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2921/2002. (13544)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2988/2000 од 29.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041015?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и усогласување со НКД на ГИПС И ГИПСЕНИ ПРЕФАБРИКАТИ "КНАУФ-РАДИКА" А.Д. ул. "8 Септември" бб, Дебар.

Дејноста се проширува со: 28.00, 28.11, 28.12, 28.72, 28.73.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2988/2000. (13545)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2555/2002 од 7.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02003238?-4-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар промена на фирма, конверзија на Трговското друштво за производство и промет на стоки и услуги ТРГОЈУГ, АД увоз-извоз Скопје, ул. "III Македонска бригада" бр. 48-а.

Промена на системот на управување од двостепен во едностепен, адресата, дополнување на називот - фирмата, конверзија на основачкиот влог од ДЕМ во ЕВРА, проширување на дејноста.

Се брише Дигаловски Васко, а се запишува Лаловска Славица, извршен директор на Одборот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2555/2002. (13546)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1831/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015377?-4-03-000, го запиша во трговскиот регистар промена на капиталот на Друштвото за производство и трговија на крзно и крзнени производи "ДИМКО МИТРЕВ" А.Д. увоз-извоз Велес, ул. "Димко Најдов" бр. 94, Велес.

Промена на структурата на капиталот: Друштво за производство и трговија на крзно и крзнени производи "ДИМКО МИТРЕВ" А.Д. увоз-извоз Велес, ул. "Димко Најдов" бр. 94.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1831/2002. (13547)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3180/2001 од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-0200183-002-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. - Скопје, Подружница - Главен центар за поштенски сообраќај Скопје 2 - Пошта Скопје 2, ул. "Никола Карев" бб, - Скопје.

Во внатрешен промет се проширува дејноста: продажба на судски марки и вредносници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3180/2001. (13548)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3176/2001 од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-0200183-007-01, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за регионален поштенски сообраќај Гостивар - Пошта Гостивар, ул. "Илинденска" бр. 35 - Гостивар.

Во внатрешен промет се проширува дејноста: продажба на судски марки и вредносници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3176/2001. (13549)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3188/2001 од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-0200183-014-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за регионален поштенски сообраќај Кочани - Пошта Кочани, ул. "Маршал Тито" бб, - Кочани.

Во внатрешен промет се проширува дејноста: продажба на судски марки и вредносници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3188/2001. (13550)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3184/2001 од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-0200183-012-09, го запиша во тргов-

скиот регистар проширувањето на дејност на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај “Македонска Пошта“ ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за регионален поштенски сообраќај Струмица - Пошта Струмица, бул. “Маршал Тито“ бр. 22, - Струмица.

Во внатрешен промет се проширува дејноста: продажба на судски марки и вредносници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3184/2001. (13551)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2767/2002 од 25.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02043824?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на МКС-Македонско трговско друштво за сертификација и оценување ДОО Скопје Скопје, ул. “Желево“ бр. 1-4/11.

Зголемување на основната главница со преземање на нов основачки влог од содружникот Веле Темелкоски, за износ од 6.000,00 денари или 98,44 ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2767/2002. (13552)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3057/2002 од 29.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02039551?-4-04-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на измена на Статутот на Стопанска банка АД Скопје, ул. “11 Октомври“ бр. 7.

Запишување на измена на Статутот на: Стопанска банка АД Скопје, ул. “11 Октомври“ бр. 7.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3057/2002. (13553)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3058/2002 од 8.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02039551?-4-04-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Одлуката за намалување на основната главница на Стопанска банка АД Скопје, ул. “11 Октомври“ бр. 7.

Запишување на Одлуката за намалување на основната главница и запишување на извршено намалување на основната главница на Стопанска банка АД Скопје, ул. “11 Октомври“ бр. 7.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3058/2002. (13554)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 785/2002 од 4.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02015577?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар промена на назив, содружници, зголемување на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦАКАРТА-ММ експорт-импорт Ацо и други ДОО бул. “Климент Охридски“ бр. 34/1, Скопје.

Се менува називот на Друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ЦАКАРТА-ММ експорт-импорт ДОО бул. “Климент Охридски“ бр. 34/1, Скопје.

Во друштвото пристапуваат содружниците Андон Дудулоски од Струга и Вилетка Дудулошка од Струга, а истапуваат содружниците Ацо Дудулоски од Струга и Жаклина Серафимова од Скопје со Одлука од 14.01.2002 година.

Основната главница се зголемува и изнесува 7.544.700,00 денари или 123.732,00 ЕУР.

Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 785/2002. (13555)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2688/2002 од 24.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02023711?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемување на основната главница и промената на управителот на Друштвото за производство и трговија БИГ СОЛД увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. “Радишанска“ бр. 106.

Се врши зголемување на основната главница за износ од 3.145.500,00 денари.

Се запишува новиот управител Милан Мицев управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2688/2002. (13556)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2534/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02025884?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемување на основната главница и конверзија на Друштвото за производство, трговија и услуги ИГМА Маргарета ДООЕЛ Скопје ул. “Иво Лола Рибар“ бр. 72-б/27.

Се запишува зголемување на основната главница и конверзија од ДЕМ во ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2534/2002. (13557)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4234/2001 од 18.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004368?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширување на дејноста и зголемување на основната главница на Друштвото за производство и трговија БИБО-КОМЕРЦ Данчо ДООЕЛ увоз-извоз Велес, ул. “Јане Сандански“ бр. 34.

Дејноста се проширува со: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 15.87, 63.12.

Основачот Данчо Лазов го повлекува од друштвото основачкиот влог комората за одржување и замрзнување од 35 м-кубни со вредност од 24.000 ДЕМ што во денари изнесува 744.000,00 денари.

Основната главница е зголемена и сведена на 37.380 Евра што изразено во денарска противвредност на Еврото на Европската унија по средниот курс на Народната банка на Република Македонија изнесува 2.280.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4234/2001. (13558)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2348/2002 од 25.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02031821?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар промена на фирма, содружник, пренос на удел, зголемување на основната главница и конверзија на Друштвото за трговија, транспорт и услуги ТАУЛ-КОМПАНИ Муса и др. ДОО експорт-импорт, Брвеница, с. Радиовце.

Новиот назив на фирмата гласи: Друштво за трговија, транспорт и услуги ТАКИ-КОМПАНИ ДОО експорт-импорт, Брвеница, с. Радиовце.

Истапува содружникот Муса Зибири, а пристапува содружникот Мерсел Зибири, се врши пренос на уделот, зголемување на основната главница и конверзија од ДЕМ во ЕВРО.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2348/2002. (13559)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2140/2002 од 17.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02005276?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемување на основната главница

на Трговското друштво за внатрешен и надворешен промет КОМПРАД Вlado ДООЕЛ Скопје, ул. "Мајковски" бр. 26.

Основната главница се зголемува за 311.431 ЕВРА или 19.003.000,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2140/2002. (13560)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2519/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02029122?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемување на основната главница и конверзија на Друштвото за трговија и услуги НИП-ПОН АВТО, Иван и др. ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Првوماјска" бр. 10, Скопје.

Се врши зголемување на основната главница и конверзија од ДЕМ во ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2519/2002. (13562)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 4433/2001 од 20.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02033449?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемување на основната главница на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство на средства за хигиена МАКИТАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, ул. "Христо Смирненски" 16.

Со Одлука на содружникот на Друштвото основната главница се зголемува за износ од 1.625.900,00 денари или 52.448 ДЕМ или 26.896 ЕВРА.

Вкупниот износ на главницата изнесува 1.784.000,00 денари или 57.548 ДЕМ или 29.511 ЕВРА.

Со одлука на управителот за конверзија на износот на основната главница е извршено нејзино конвертирање и таа гласи: 1.784.000,00 денари или 57.548 ДЕМ или 29.511 ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 4433/2001. (13563)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2169/2002 од 18.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02004552?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар намалување на основната главница на Друштвото за производство, промет и услуги МИНАСТАРТ Горѓи и Гордана ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Елисије Поповски" бр. 43, Скопје.

Се врши намалување на основната главница за износ од 154.800,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2169/2002. (13564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3091/2001 од 29.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 4-02000184-000-09, го запиша во трговскиот регистар проширување на дејност на Акционерското друштво за телекомуникации МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Скопје, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Дејноста во внатрешен трговски промет се проширува со: други активности на телекомуникациската дејност и други активности поврзани со телекомуникациската дејност 74.20/3, 22.31, 45.31, 45.34, 51.43, 52.45, 52.72, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.60, 74.60.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 3091/2001. (13615)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2646/2002 од 18.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-0200183?-015-09, го запиша во тр-

говскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за регионален поштенски сообраќај Тетово - Пошта Тетово, бул. "Илинден" бб, - Тетово.

Се врши промена на лице овластено за застапување и тоа:

Се брише: Ејуп Муртезани - раководител на Подружница, без ограничување.

Се запишува: Љика Пајазит - раководител на Подружница, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2646/2002. (13728)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 1242/2002 од 7.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 7-0200183-008-09, го запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. - Скопје, Подружница - Центар за регионален поштенски сообраќај Куманово - Пошта Куманово, ул. "11-ти Октомври" бб, - Куманово.

Се брише: Веби Исмаили - раководител на Подружница, без ограничување.

Се запишува: Шабан Муслију - раководител на Подружница, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 1242/2002. (13726)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 2361/2002 од 23.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 4-02000455-000-01, го запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Промет и услуги ТУГУН АД Скопје, ул. "Кочо Рацин" бр. 97.

Се бришат досегашните извршни директори Милош Буцевски и Кирил Бошков, а се запишуваат новите извршни директори Томислав Таневски и Пандо Костовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трег. бр. 2361/2002. (13732)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 489/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008379?-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на основната главница на Друштвото за производство, трговија и услуги Пирин Комерц ДООЕЛ экспорт-импорт Делчево, ул. "Методи Митевски Брицо" бр. 15, Делчево.

Упис на намеруваното намалување на основната главница за износ од 772.300 евра или 47.074.700,00 денари, со тоа што основната главница на друштвото ќе изнесува 187.800 евра или 11.447.500,00 денари.

Друштвото Пирин Комерц ДООЕЛ Делчево објавува дека е согласно, врз основа на барање на доверителите да им го исплати побарувањето или да им даде гаранција.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 489/2002. (14004)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Ст. бр. 8/2000 од 28.03.2002 година, стечајната постапка над должникот Македонка Енергетика АД Штип, привремено се запира.

Одборот на доверители да формира Управен одбор како орган на управување и ги определи лицата на кои и го доверува организирањето и застапувањето на должникот.

Управниот одбор најдоцна во рок од 60 дена да донесе програма за финансиска и сопственичка трансформација и да ја достави до судот.

Од Основниот суд во Штип. (14135)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 224/1995 од 24.05.1995 година над должникот ДОО "Карномак" од Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13090)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст. бр. 19/2002 од 12.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, транспорт и услуги "Серџо" ДОО увоз-извоз од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (13091)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст. бр. 24/2002 од 12.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги "ПРЕГЕЛ" - Шакир ДООЕЛ експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (13092)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст. бр. 30/2002 од 19.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговија на мало ЖУПАНИ Авни Фазли Илџази ТП од с. Србиново, гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (13093)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст. бр. 23/2002 од 12.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "Ре-текс" експорт-импорт ДОО од Гостивар, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (13094)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст. бр. 28/2002 од 19.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БОН АМИ Зифер и др. ДОО увоз-извоз од Гостивар, со седиште во с. Србиново, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (13095)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст. бр. 17/2002 од 26.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги експорт-импорт "Зебра-1" ЦО од с. Чегране, гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (13096)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица, под Ст. бр. 45/2002 од 29.04.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Зоки-транс Иљачев Љупчо Зоран ТП од Струмица, со жиро сметка 41300-601-70931 што се води при Агенцијата за блокирани сметки Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (13097)

Со решение Ст. бр. 809/1996 од 01.04.2002 година, стечајната постапка над стечајниот должник АДМС ЗИК "Струмица" ДОО "Струмичко поле" с. Василево, привремено запрена, со решение Ст. бр. 809/1996 од 25.03.1999 година, продолжува.

За стаен управник се определува Шеќерчиев Драган, дипл. правник.

Од Основниот суд во Струмица. (13099)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 35/2001 од 08.05.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот ПТП за промет на големо и мало "Деликатес" Кочани, со седиште на ул. "29-ти Ноември" бр. 4, Кочани, со регистарска влошка бр. 1-743-0 при Основниот суд во Штип, со жиро сметка бр. 40400-601-4291 при ЗПП-Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (13101)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2001 од 08.05.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство на конфекција и промет "Конфекција-Деликатес" експорт-импорт ДОО Кочани, со седиште на ул. "Штипски пат" бб, Кочани, со регистарска влошка бр. 1-2193-0 при Основниот суд во Штип, со жиро сметка бр. 40400-601-8105 при ЗПП-Кочани, но не ја спроведе поради немање на имот на должникот и истата ја заклучи.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (13102)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 35/2002 од 07.05.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за градежништво, техника и електротехника "Термо-техника" ЦО од с. Чегране, гостиварско, но истата не се спроведува поради немање на имот, па отворената стечајна постапка над должникот се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (13139)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 22/2002 од 08.05.2002 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија, услуги и производство "Импесија"-М-Комерц ц.о. ул. "Годе Думба" бр. 78-7, со истото решение е заклучена стечајна постапка над Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија, услуги и производство "Импесија"-М-Комерц ц.о. ул. "Годе Думба" бр. 78-7.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (13194)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 86/2002 од 13.05.2002 година, се отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ВАСИЛ КОМЕРЦ" Ванчо ДООЕЛ, со седиште на ул. "Димитрија Чуповски" 32-Б, со жиро сметка бр. 40100-601-402001 и број на регистарска влошка 02008172?-8-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ВАСИЛ КОМЕРЦ" Ванчо ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 117/2002 од 03.04.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ПАРТНЕР ТТ" ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Мечкин Камен" бр. 42 и жиро сметка 40120-601-309963 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ПАРТНЕР ТТ" ДОО-Скопје, со седиште на ул. "Мечкин Камен" бр. 42 и жиро сметка 40120-601-309963, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13221)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 166/2002 од 13.05.2002 година, се отворена стечајна постапка над должникот ТП "ЧЕЛО" Фуат Јусуф Лединиќ, со седиште на бул. "Македонско Косовска бригада" бр. 3/51, со жиро сметка бр. 300000 000189477, како и број на регистарска влошка 0200366 6?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП "ЧЕЛО" Фуат Јусуф Лединиќ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13203)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 65/2001 од 02.04.2002 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за градежништво, угостителство и трговија "Соби Комерц" увоз-извоз ЦО Куманово, ул. "Тодор Велков" бр. 1-4-2 и жиро сметка 40900-601-22769 при Агенција за блокирани сметки и девизна сметка 40900-620-16-25730651 при КИБ Куманово, со број на регистарска влошка 1323-19-0-0-0 и Срег. бр. 754/93 од 17.02.1993 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение е заклучена стечајна постапка над Претпријатието за градежништво, угостителство и трговија "Соби Комерц" увоз-извоз од Куманово, ул. "Тодор Велков" бр. 1-4-2 и жиро сметка 40900-601-22769 при Агенција за блокирани сметки.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (13287)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 51/2002 од 02.04.2002 година, е отворена стечајна постапка над Друштвото за трговија и услуги "Лугина" Авдији Сулејман ДООЕЛ Липково с. Липково-Липково, со жиро сметка 40900-601-20299 при Агенција за блокирани сметки и број на регистарска влошка 02015466?-8-01-000 и Трег. бр. 240/99 од 10.06.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Со истото решение е заклучена стечајна постапка над Друштвото за трговија и услуги "Лугина" Авдији Сулејман ДООЕЛ Липково с. Липково-Липково, со жиро сметка 40900-601-20299 при Агенција за блокирани сметки на РМ.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (13289)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 131/2002 од 14.05.2002 година, се отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЛАРОШ" увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. "Крсте Асенов" бр. 7/2-9, со жиро сметка бр. 40100-601-103379 и регистарска влошка 1-15130-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЛАРОШ" увоз-извоз ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13470)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 140/2001 од 13.05.2002 година, се запира стечајната постапка отворена над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ОДИ-СЕРЈ" Скопје, со седиште на кеј "13-ти Ноември" бб и жиро сметка бр. 40100-601-57343 при Агенција за блокирани сметки, со решение на овој суд Ст. бр. 140/2001 од 30.01.2001 година, поради тоа што не постои имот што влегува во стечајната маса.

По запирањето на стечајната постапка должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 126/2001 од 29.03.2002 година, се запира стечајната постапка отворена над должникот Трговско претпријатие за транспорт и услуги "ФРИТИ" Азби и други Скопје, со седиште во с. Долно Свилари, Сарај и жиро сметка бр. 40120-601-34355 при Агенција за блокирани сметки, со решение на овој суд Ст. бр. 126/2001 од 26.09.2001 година, поради тоа што не постои имот што влегува во стечајната маса.

По запирањето на стечајната постапка должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13763)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд IV. Ст. бр. 310/2001 од 08.04.2002 година, се отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и меѓународна шпедиција "ЦОДЕКС" Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 70, со жиро сметка бр. 40100-601-207585.

За стечаен управник се определува лицето Симон Михајловски од Скопје, со седиште на ул. "Белишка" бр. 18-А, тел. 129-061.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник со пријави во два примерока со докази.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижен и предмети на недвижности на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот кои не се запишани во јавните книги (катастар), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 19.06.2002 година во 10,00 часот, во судница бр. 23, III спрат.

Се закажува рочиште-извештајно за одлучување на понатамошниот тек на стечајна постапка на ден 19.06.2002 година во 10,00 часот, во судница бр. 23, III спрат.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 139/2002 од 05.04.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот "ЈУКАН ИНЖЕНЕРИНГ" ДОО друштво за проектирање, изведба и консалтинг-Скопје, со седиште на ул. "12-та Ударна бригада" бр. 2-а и жиро сметка бр. 40100-601-248928 и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот "ЈУКАН ИНЖЕНЕРИНГ" ДОО друштво за проектирање, изведба и консалтинг-Скопје, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13768)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 19/02, 20/02, 26/02, 29/02, 30/02, 31/02, 50/02, 53/02, 54/02, 55/02, 61/02, 62/02 од 08.05.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за производство на прехранбени производи АД "11 Октомври Еурофод" Прилеп, запишан во регистарска влошка 01013920?-4-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-12232 што се води во Агенцијата за работа за блокирани жиро сметки, со основна дејност производство на леб и бели печива во свежа состојба.

Стечајната постапка е отворена на ден 08.05.2002 година.

За стечаен судија е определена судиката Татјана Сукулеска, судика во Основниот суд во Прилеп и член на стечајниот совет.

За стечаен управник е определен Ордан Бунтески, дипл. економист од Прилеп, ул. "Свети Наум Охридски" бр. 20-а, тел. 047/417-365 и 070/526-098.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник. Пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари судски такси уплатени на жиро сметка 840-017-03338, трезорска сметка 100000000063095, приходна шифра 722211-00, даночен број 600000000002 депонент на Народна банка на МК.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги и различните права на недвижностите што се запишани во јавните кни-

ги, да ги пријават во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кој предмет постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запишани правата на недвижностите, како и правата од индустријска сопственост.

Се закажуваат рочишта и тоа Собир на доверители за испитување и утврдување на побарувањата (испитно рочиште) и Собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 25.06.2002 година во 11,00 часот, во судница голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (13769)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 123/2002 од 08.05.2002 година над Трговското друштво за трговија на големо и мало "Сајбер спејс" Александар ДООЕЛ Демир Хисар, Трег. бр. 01009620?-8-01-000, со дејност трговија и жиро сметка 40301-601-100356 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13770)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 124/2002 од 08.05.2002 година над ДОО за производство, трговија и услуги "Прех компани" од Битола, ул. "Крале Марко" бр. 5, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-80165 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13771)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 115/2002 од 08.05.2002 година над Приватното претпријатие за услуги, трговија на големо и мало "Астор" увоз-извоз ул. "Горче Петров" бр. 59-6, Битола, со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-10194 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (13772)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 92/2002 од 13.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Трговија на мало "УНЕЛ" ТП, со седиште во с. Долно Количани, со жиро сметка бр. 40100-601-463989, како и број на регистарска влошка 02015808?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Трговија на мало "УНЕЛ" ТП, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13782)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 80/2002 од 13.05.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Т.П. Авто превозник такси "ВЛАБОТА" Скопје, со седиште на ул. "Трифун Хаџијанев" бр. 7/4/12, со жиро сметка бр. 40110-601-442574, како и број на регистарска влошка 02021135?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Т.П. Авто превозник такси "ВЛАБОТА" Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (13784)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 106/2002 од 03.04.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за превоз на патници и стока "КОМПАНИЈА С" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Козле" бр. 136-б и жиро сметка бр. 200000016161356, па истата не се спроведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над должникот Друштво за превоз на патници и стока "КОМПАНИЈА С" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13798)

ЛИКВИДАЦИИ

Врз основа на решение бр. 1512-111/2 (Рег. бр. 1282) од 08.05.2002 Скопје, на Министерството за економија на Република Македонија, се објавува дека:

Се брише од Регистарот на претставништва на странски лица во Република Македонија претставништвото на странското правно лице "METALSIVAS GmbH" - Франкфурт /М, кое е регистрирано под назив "МЕТАЛСИВАС - претставништво Скопје".

Од ликвидаторот. (13538)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 345/2001 од 13.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "АНЕВПРОМЕТ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 6-2/5, со жиро сметка 40110-601-362480.

За ликвидатор се определува лицето Тони Блажо Анев од Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 6/2-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13627)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 75/2002 од 18.03.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие "НИКОЛОВСКИ" увоз-извоз ДОО Скопје, ул. "Панче Неделковски" бр. 69.

За ликвидатор се определува лицето Николовски Владимир од Скопје, ул. "Панче Неделковски" бр. 69.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II. Л. бр. 116/02 од 15.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "ГАЛАНТЕРИЈА-2" увоз-извоз од Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 50, со жиро сметка 41500-601-52277.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благоја Госка" бр. 222.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13745)

Ликвидаторот Манојлоски Кире од Гостивар, објавува дека со решение II.Трег. 2674/2002 од 29.04.2002 година од Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛИКАТЕС ТРЕИД II Здраве и Намик увоз-извоз ДОО Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-54000, отворена кај Завод за платен промет-филијала Гостивар, и мигрирана кај Радо банка Скопје - филијала Гостивар со број 260-000504084167.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а најдоцна 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (13746)

Ликвидаторот Манојлоски Кире од Гостивар, објавува дека со решение II.Трег. 2303/2002 од 09.04.2002 година при Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам и услуги ТРУСТ Стојан ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, со жиро сметка бр. 41510-601-17020, отворена кај Завод за платен промет - филијала Гостивар, и мигрирана кај Радо банка Скопје - филијала Гостивар со број 260-0004377591-56.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а најдоцна 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (13748)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 115/2002 од 17.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЧАМУР КОМЕРЦ"-ЦО увоз-извоз Тетово, ул. "Радован Цоник" бр. 22, со жиро сметка 41500-601-25339.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симоски од Тетово, ул. "Благоја Госка" бр. 222, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Л. бр. 246/2001 донесено од овој суд на 18.04.2002, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство, промет и услуги „ВАЛКОР“ ДОО увоз-извоз Куманово, ул. "ЈНА" бр. 16, и жиро сметка 40900-601-44892, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13749)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 93/2002 од 12.04.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "СОНИ БАС" увоз-извоз ЦО-Куманово ул. "Иво Лола Рибар" бр. 57.

За ликвидатор се определува лицето Драган Тасевски од Куманово, ул. "Живко Чало" бр. 92, тел. 0901/29-535.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (13751)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Л. бр. 80/02 од 05.04.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Трговското претпријатие "Еленка" п.о. Св. Николе, но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Трговското претпријатие "Еленка" п.о. Св. Николе се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (13753)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во: 6/10 идеален дел од КО Росоман, КП бр. 4536, дел 2, план 018, скица 011, ул. "Пролетерска", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 938 м², КО Росоман, КП бр. 4536, дел 1, план 017, скица 017, ул. "Пролетерска", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 407 м² и КО Росоман, КП бр. 4536, дел 1, план 017, скица 017, ул. "Пролетерска", култура-шума, класа 1, со вкупна површина од 312 м², во сопственост на Радислав Карев од с. Росоман, Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 265 и бр. 87 издадени од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (13993)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник парцела бр. 1652 во м.в. "Дисански пат" шума со површина од 653 м² во КО Тимјаник и парцела бр. 1653 во м.в. "Дисански пат" нива со површина од 1.673 м² во КО Нива, сопственост на Соколов Мирослав од с. Тимјаник. Цена на продажба 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (14055)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура нива, чија вкупна површина изнесува 787 м², на КП бр. 2151, м.в. "Лопатка" кл. 2, за КО Трновци, култура нива, чија вкупна површина изнесува 1.618 м², на КП бр. 2415, м.в. "Лопатка" кл. 4, за КО Трновци, култура нива, чија вкупна површина изнесува 1.204 м², на КП бр. 3250, м.в. "Лопатка" кл. 5, за КО Трновци, заведени во Поседовен лист бр. 111, во сопственост на Билбиловски Степан од Охрид, ул. "Питу Гули" бр. 166. Наведените недвижности се продаваат за цена од 300.000,00 денари.

Горенаведеното лице е сосопственик заедно со Степановски Бојко од Охрид, ул. "Питу Гули" бр. 166 на култура нива, чија вкупна површина изнесува 1.559 м², кл. 5, на КП бр. 2415, за КО Трновци. Наведената недвижност се продава за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (14057)

Се продава земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Трубареве, на КП 428, на м.в. "Шамак Чукар", нива 3 класа, во површина од 3.040 м² за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик Бошковска Цвета.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 776. (14002)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1609159/01 издаден од СВР-Гостивар на име Дончо Горѓевски, с. Беловиште, Гостивар. (13998)
Пасош бр. 1542573 на име Илиоски Гоко, Струга. (14039)

Пасош бр. 1101652/98 издаден од УВР-Скопје на име Уневски Панче, ул. "К. Липнехт" бр.4-3/5, Скопје. (14041)

Пасош бр. 1663270/01 издаден од УВР-Скопје на име Шакировска Бахтије, с. Радишани, ул. "3" бр.12, Скопје. (14043)

Пасош бр. 1663454/01 издаден од УВР-Скопје на име Шакировски Шаин, с. Радишни, ул. "3" бр.12, Скопје. (14044)

Пасош бр. 0448023 издаден од УВР-Скопје на име Ефка Кузмановска, ул. "Румена Хаџи Панзова" бр. 20-а, нас. Драчево, Скопје. (14056)

Пасош бр.1572317 издаден од УВР-Тетово на име Амети Ештреф, с. Ново Село 1, Тетово. (14059)

Пасош бр. 1671395 на име Рамов Зоранчо, с. Марена, Кавадарци. (12895)

Пасош бр. 364592 на име Азизи Неки, ул. "Аџи Мустафа" бр. 23, Охрид. (11385)

Пасош бр. 1207673 на име Исмаил Лирије, с. Мали Папраник, Дебар. (13324)

Пасош бр. 1712253/02 издаден од СВР-Велес на име Стојанов Благој, ул. "К. Пејчиновиќ" бр.12, Велес. (14068)

Пасош бр. 853446/96 издаден од СВР-Куманово на име Младеновиќ Мика, с. Алгуња, Куманово. (14070)

Пасош бр. 1663614 издаден од УВР-Скопје на име Вујачиќ Надица, Скопје. (14071)

Пасош бр. 1285140/99 издаден од СВР-Тетово на име Синадиновски Александар, с. Доброште, Тетово. (14072)

Пасош бр. 364503 на име Сали Мустафа, ул. "А. Мустафа" бр. 71, Охрид. (14092)

Пасош бр. 1382322 издаден од УВР-Струмица на име Пеџанов Ване, с. Дабиља бр. 204, Струмица. (14093)

Пасош бр. 1069401/97 издаден од УВР-Скопје на име Милевски Благоја, ул. "Г. Сугаре" бр. 43/2-17, Скопје. (14095)

Пасош бр. 1032691 издаден од УВР-Скопје на име Гургуровци Башким, ул. "Душан Тасковиќ" бр. 45/55, Скопје. (14113)

Пасош бр. 1477901 издаден од УВР-Куманово на име Рамадани Фуад, ул. "Карл Маркс" бр. 62, Куманово. (14115)

Пасош бр. 1448570/00 издаден од УВР-Скопје на име Рахмани Емруш, ул. "Џон Кенеди" бр. 12, Скопје. (14117)

Пасош бр. 1644542 издаден од УВР-Скопје на име Рамадани Мустафа, с. Студеничани, Скопје. (14119)

Пасош бр. 0355167 издаден од УВР-Скопје на име Наумовски Александар, Скопје. (14106)

Во огласот објавен во Службен Весник бр. 32/17.05..2002 под реден број 13604 наместо Гулнар Јаќариу треба да стои Гулнеар Јашари.

Чекови од тековна сметка бр. 150-53 со од бр. 6222-953 до бр.6222957, бр.1708598, бр.1708599 и бр.1708-600 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Неловски Кире, Скопје. (14094)

Работна книшка на име Исмаили Љуљзим, Скопје. (13984)

Работна книшка на име Цветановска Наташа, Куманово. (13991)

Работна книшка на име Стоименов Златко, Би-тола. (13999)

Работна книшка на име Неџат Шазиман, Охрид. (14000)

Работна книшка на име Петачки Стојан, Пехчево. (14010)

Работна книшка на име Ангелов Раде, Кочани. (14011)

Работна книшка на име Диме Атанасов, Кочани. (14014)

Работна книшка на име Милан Отовиќ, Скопје. (14016)

Работна книшка на име Таири Садик, Струга. (14031)

Работна книшка на име Африм Селмани, Тетово. (14033)

Работна книшка на име Рамовиќ Салем, Скопје. (14061)

Работна книшка на име Зоран Деловски, Скопје. (14065)

Работна книшка на име Кани Адеми, Скопје. (14067)

Работна книшка на име Бедри Сулејман, Скопје. (14069)

Работна книшка на име Мурат Мурати, Скопје. (14073)

Работна книшка на име Бујар Мурати, Скопје. (14074)

Работна книшка на име Бојациев Викторија, Скопје. (14075)

Работна книшка на име Белевски Сребре, Битола. (14077)

Работна книшка бр. 2302965485027 на име Пановска Павлина, Куманово. (14087)

Работна книшка на име Николоски Трајче, Кичево. (14088)

Работна книшка на име Рама Лулзим, Кичево. (14089)

Работна книшка на име Рамадани Беким, Тетово. (14090)

Воена книшка на име Игор Десподив, с. Орашец, Куманово. (14007)

Свидетелство за 6-то одделение издадено од ОУ "Владимир Назор"-Скопје на име Јовановиќ Јовашевиќ Саша, Скопје. (13986)

Свидетелство за 8-мо одделение издадено од ОУ "Маршал Тито"-с. Арачиновона име Бедрије Рама, с. Арачиново, Скопје. (13988)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Милошевска Јулијана, Злетово, Пробиштип. (13992)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Аземи Илбер, Куманово. (14003)

Свидетелство од 5-то одделение на име Зухале Хасани, Куманово. (14008)

Свидетелство на име Алија Садбере, Куманово. (14009)

Свидетелство за 8-мо одделение на име Сејдиноски Кујдим, Прилеп. (14019)

Свидетелство на име Нури Азизи, Скопје. (14020)

Свидетелство на име Велјаноски Сотир, Прилеп. (14021)

Свидетелство за 1-ва година издадено од "Орде Чопела"-Прилеп на име Матески Зоран, Прилеп. (14022)

Свидетелство на име Јонузи Наиле, Тетово. (14032)

Свидетелство за 3 година издадено од ДСУ "Панче Арсовски" Скопје на име Сејди Насер, Скопје. (14034)

Свидетелство на име Мојсовски Никола, Струга. (14079)

Свидетелство за 5-то одделение на име Темелковска Емилија, Ресен. (14080)

Свидетелство на име Тодоровиќ Јелена, Куманово. (14081)

Свидетелство на име Шалиќ Хамза, Велес. (14082)

Индекс бр. 1765 на име Митревска Сузана, Бито-ла. (14085)

Диплома за 3-та година издадена од ДСУ "Кочо Рацин" на име Семија Амет, Скопје. (14120)

Здравствена книшка на име Стефан Пеев, Велес. (14018)

Здравствена книшка на име Лена Танчевска, Би-тола. (14024)

Здравствена книшка на име Михаело Роме, Битола. (14025)

Здравствена книшка на име Флорин Наумовски, Битола. (14026)

Здравствена книшка на име Натевска Весна, Бито-ла. (14027)

Здравствена книшка на име Натевски Пеце, Битола. (14028)

Здравствена книшка на име Оливер Митровски, Битола. (14029)

Здравствена книшка на име Добрила Митревска, Битола. (14030)

Здравствена книшка на име Ајдарпашиќ Есад, Велес. (14083)

Здравствена книшка на име Силјановски Никола Оливер, Битола. (14084)

Здравствена книшка на име Наташа Ноколовска, Битола. (14086)

Пропусница В. П. 7925/3 за влез во касарната Ј. Сандански на име Филипов Благојче, с. Мамутчево, Велес. (14017)

Даночна картичка бр.4030994235380 издадена од Управа за приходи-Скопје на име ДТУ "ЦЕМИНИ - 2" Иво ДООЕЛ, Скопје. (14060)

Решение бр. 0705-7675/2 за царински контингент издадено од Министерство за економија - Скопје на име ДПП "Диме", Скопје. (14015)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, членовите 17 до 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2002-163 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет: Прибирање на писмени понуди за реконструкција-уредување на станбени објекти за живеење на војници во касарната „Илинден“ во Скопје.

1.3. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени во тендерската документација.

1.4. Рок за изведување на сите предвидени работи е максимум 40 дена од денот на воведувањето во работата.

1.5. Единечните цени понудувачите ќе ги искажат во денари по единица мерка.

- 1.6. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
- 1.7. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност.
- 1.8. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана, бул. „Климент Охридски“ бр. 15, секој работен ден од 10,00 до 12,00 часот, соба бр. 4 во време на траењето на јавниот повик, по претходна уплата во износ од 1.000,00 денари на благајната во ВП 1722 - Скопје.

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, сите останати ќе бидат отфрлени.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Обемот и количината на набавката по дадената спецификација.

3.3. Квалитет и стандард.

3.4. Технички карактеристики на набавката.

3.5. Цените се единечни за секоја позиција од спецификацијата изразени во денари, како и начинот на плаќањето.

3.6. Рок и место на набавката, односно целосно извршување на работите.

3.7. Рок на важноста на понудата е од денот на отворањето на понудите.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Понудувачот треба да приложи документација, согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од Централниот регистар;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста, и
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набавки е цената.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата во затворено плико се доставува преку архива, или преку пошта на адреса на Министерството за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, со назнака во горниот лев агол „пону- да не отворај“, јавна набавка бр. 02/2002-163, соба бр. 512. Пликот не смее да биде со ништо обележано со што ќе се идентификува понудувачот.

Во ова плико се ставаат други две плика и тоа: првото со назнака „документација“, кое во себе ја содржи документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за јавни набавки и второто со назнака „пону- да“ кое во себе ја содржи тендерската документација со други пратечки елементи.

6. РОКОВИ

6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

6.2. Отворениот повик ќе се објави во „Службен весник на РМ“ и дневните весници „Утрински весник“, „Македонија денес“ и „Вест“. Рокот за прибирање на понуди тече од последната објава во средствата за јавно информирање.

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши прв работен ден по истекот на 20 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, со почеток во 10,00 часот во просториите на МО Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, во присуство на претставниците на понудувачите.

6.3. Заинтересираните ќе можат да добијат информации, лично на адреса на Министерството за одбрана или по телефон 28 21 01 или 28 25 97.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-2920/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ УСЛОВИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 6, Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на медицинска опрема за потребите на Заводот за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања-Охрид.

3. Спецификацијата, со потребните количини на опремата е дадена во тендерска документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување-Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, соба бр. 15 секој работен ден, откако ќе се уплатат 2.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 220524100141521 на Фондот за здравствено осигурување-Скопје, со назнака „за тендерска документација“. Даночен број на Фондот е 4030991261703-депонент Македонска банка.

5. Постапката за набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

7. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

8. Понудата не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- опис на понудената опрема,
- цена на опремата со сите давачки,
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) за извршени слични испораки извршени во претходниот период,
- каталози за основните технички карактеристики на опремата и упатство за ракување со опремата.

4. Извод од регистрацијата на дејноста.

5. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 06.06.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки.

Предуслов за избор на најповолен понудувач е квалитетот и техничките карактеристики на опремата, што ќе ги цени стручна комисија формирана за оваа намена.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141521 Фонд за здравствено осигурување со назнака за учество на повик бр. 02-2920/2.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 06.06.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 06.06.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 35 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02) и Одлука бр. 02-5241/1 од 16.05.2002 година, Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Подрачна единица Скопје, повторно објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4-2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач на ограничениот повик е Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, Скопје.

- Предмет на повикот е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавка за изградба на следните објекти во населба Бутел 2, општина Чаир во Скопје:

I. Објект К1 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.4.

II. Објект К4 (П+6+Пк) во урбана единица Б-9.5.

- Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

- Набавката е делива.

- Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА

- Понудувачите кои се бават со дејноста предмет на повикот, своето учество да го пријават со документација со која ќе го докажат следното:

- Документ за регистрација за вршење на нивната дејност;

- Економско-финансиски бонитет (член 24 од Законот за јавни набавки);

- Документ за бонитет од Централниот регистар, во оригинал или копија заверена кај нотар;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар;

- Техничко-технолошки бонитет (член 25 од Законот за јавни набавки);

- Список на изведени станбено-деловни објекти со наведена вкупна инвестициона вредност, име на инвеститорот за квалитетот и навременото изведување на работите;

- Опис на расположива опрема и други физички капацитети за реализирање на набавката;

- Организациона поставеност;

- Список на квалификувани работници за реализација на набавката;

- Има менаџерска способност;

- Искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- Предлози за работите кои би биле дадени на подизведувачи со нивно именување;

- За посочените подизведувачи да се достават истите документи како и за главниот изведувач како и договор за заеднички настап (договор со подизведувачот);

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација не постара од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија на нотар;

- Уверение дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење дејност не постаро од 6 месеци, во оригинал или заверена фотокопија на нотар.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ

Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите и податоците од точка 2 на овој повик како и следната документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон).

Доколку понудувачот е заедница на две или повеќе фирми, потребно е да се достави:

- Документација за секоја од фирмите наведени во точка 2;

- Потпишан и заверен договор за точно наведените обврски и права;

- Потпишан и заверен договор за Главен партнер и лице овластено за потпишување на документите во име на останатите партнери.

Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

Документацијата се доставува до набавувачот Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 138, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта, или со предавање во архивата на набавувачот.

- Ограничениот повик трае десет дена од објавувањето (согласно член 16 од Законот за јавни набавки).

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на техничка документација од понудувачите заради претквалификација на понудувачите (прва фаза-фаза на претквалификација) како можни носители на следната набавка:

1.2.1. Техничко решение изведбен проект со пресметка за санација и за трајна заштита на покривот на новиот објект на Македонскиот народен театар со реализација на предложеното решение.

1.2.2. Предложените технички решенија не треба да ја менуваат архитектурата на објектот, потребно е да се овозможи ограничена проодност на покривот (заради одржување на интервенции итн.), и да се земаат во предвид потребата од функционалноста и исправноста на постоечките лантерни.

1.3. Набавката не е делива.

1.4. Изведбата и материјалите кои се вградуваат, треба да одговараат на пропишаните стандарди или стандардите прифатени во Република Македонија.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Постапката се спроведува со ограничен повик во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. МНТ има потреба од претквалификација на понудувачите, без присуство на нивни претставници заради утврдување на нивната способност преку документација за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара да достават понуда за извршување на предметната набавка.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

3.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за изведба на целиот обем на работа - предмет на набавка.

3.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници.

3.3. Извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, заверена копија од страна на нотар.

3.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економска способност во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитетот треба да биде во оригинал или заверен од страна на нотар.

3.5. Понудувачот треба да достави доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар.

3.6. Понудувачот треба да достави доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка и ликвидација во оригинал или заверена копија од страна на нотар.

3.7. Референтна листа за вакви или слични изведби во последните пет години со износи, датуми и нарачатели како и доказ за извршените работи во договорениот т.е. предвиден рок.

3.8. Доказ за техничко-технолошки бонитет, доказ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на изведбата.

3.9. Доказ за кадровска опременост и екипираност за изведување на вакви работи.

3.10. Назначување на кооперанти за кои се бара референтна листа, кадровска опременост, техничка опременост, како и договор за деловно-техничка соработка со назначените кооперанти.

3.11. Изјава дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на набавката.

3.12. Исполнувањето на условите од точка 3 на овој повик се докажува со документи и податоци кои се приложуваат кон пријавата за понуда.

3.13. Документите од точка 3 на овој повик треба да бидат во оригинал или во фотокопии заверено кај нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен документот за регистрација.

3.14. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земаат во предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе се оцени дека доставените документи во врска со претквалификацијата се лажни, неточни или некомплетни ќе бидат исклучени.

3.15. Документите на странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач и да бидат заверени од нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој на горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“ како и бројот на овој јавен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака од која би можел да се идентификува понудувачот.

4.2. Документацијата да се доставува на адреса: Македонски народен театар кеј „Димитар Влахов“ бб, преку пошта или во архивата на МНТ.

4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, сметано од денот на објавувањето на овој јавен повик. Јавниот повик ќе се објави во „Службен весник на РМ“ и дневниот весник „Дневник“, а во случај на неистовремено објавување важи рокот од објавувањето во последното средство за јавно информирање.

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите понуди ќе го изврши Комисијата за јавни набавки, без присуство на понудувачите. Понудувачите кои ќе бидат претквалификувани ќе бидат поканети да подигнат тендер документација и да достават своја понуда.

4.5. Пријавите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние кои не се изработени според барањето на ограничениот повик нема да се разгледуваат.

Сите дополнителни појаснувања можат да се добијат во МНТ - Сценска техника, тел. 222-652.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни набавки - Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002) Комисијата за јавни набавки објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2М/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

Во согласност со учеството на Владата на Република Македонија и договорот за заем склучен со Европската банка за обнова и развој - ЕБОР на 22.09.2000 година, наменет за имплементација на „Акциона програма за унапредување на општините и животната средина“ - МЕАП

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

Министерство за транспорт и врски на Република Македонија, Плоштад Црвена Скопска општина број 4, Скопје.

1.2. Предмет на набавка:

Надградба и реконструкција на постоечки објект за потребите на лаборатории, магацин и баждарница за ЈП Водовод Куманово.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица од Република Македонија.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки - Пречистен текст.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот на работите во целост се наведени во техничката документација која понудувачите можат да ја подигнат во просториите на Министерството за транспорт и врски на Република Македонија, ул. „Црвена Скопска општина“ бр. 4 - Скопје, соба бр. 302 од 08 до 15 часот, секој работен ден, во времето на траењето на јавниот повик, откако ќе уплатат износ од 4.500,00 денари, на следнава сметка: Буџет на РМ, Министерство

за транспорт и врски, НБРМ, трезорска сметка 100000000063095 жиро сметка бр. 130010025663116, приходно konto 724125, програма 11 на Министерство за транспорт и врски на РМ - Скопје, ЕДБ 4030990278246 НБРМ - Скопје, со цел на дознака: Тендерска документација за градежни и градежно-занаемски работи за надградба-реконструкција на постоечки објект за потребите на лаборатории, магацин и бажарница за ЈП Водовод Куманово.

Предвидена е посета на локацијата на ден 30.05.2002 година во 10 часот, во просториите на ЈП Водовод Куманово, ул. „Фетка Насова“ бб, Куманово. Трошоците за предвидената посета ќе ги сноси самиот понудувач.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите елементи наведени во тендерската документација.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите наведени во услови за тендерска документација на Проектот.

3.3. Понудувачите се должни да достават свои единечни цени за секоја ставка од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) со ДДВ.

3.4. Банкарска гаранција за понудата во висина од 5% од понудената цена.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, а се доставува во оригинален примерок или копија заверена од нотар;

- Доказ за техничка способност на понудувачот, согласно член 25 од Законот за јавни набавки - Пречистен текст;

- Вкупна вредност и преглед на извршени работи во последните 3 години;

- Вкупна вредност и преглед на извршени слични работи во последните 3 години;

- Профил на компанијата, квалификација и искуство на раководниот тим за проектот;

- Техничко-технолошки бонитет.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ (ИЗВЕДУВАЧ)

5.1. Цена и начин на плаќање.

5.2. Рок и време на изведба.

5.3. Методологија, пристап на работа и работен план.

5.4. Техничка и кадровска опременост и референтна листа.

5.5. Гарантен рок.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

С О О П Ш Т Е Н И Е

Агенцијата на Република Македонија за приватизација, соопштува дека Јавниот повик за продажба на удели објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 32 на ден 17.05.2002 година, поради направена техничка грешка го поништува и истиот со извршената исправка го објавува повторно.

Врз основа на член 95 и член 95-ж од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Агенцијата на Република Македонија за приватизација, објавува

ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ПРОДАЖБА НА УДЕЛИ ОД СЛЕДНИВЕ ДРУШТВА

1. ДОО „МИНИ ТРЕЈД Властимир и др.“ - Куманово
- дејност - разни животни продукти и пијалоци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 24.086 ЕУР, што претставува 8,91% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%;
- минимална продажна цена на уделот: 2.409 ЕУР.

2. ДОО „АНЕЛ Софија и др.“ - Куманово
- дејност - разни животни продукти и пијалоци;
- број на вработени - нема податоци;
- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 21.947 ЕУР, што претставува 8,13% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%.
- минимална продажна цена на уделот: 2.195 ЕУР.

3. ДОО „АНГРОПРОМЕТ 99 Милорад и др.“ - Куманово

- дејност - разни животни продукти и пијалоци;

- број на вработени - нема податоци;

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 22.906 ЕУР, што претставува 8,04% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%.
- минимална продажна цена на уделот: 2.291 ЕУР.

4. ДОО МЗТ „ТУРС“ - Скопје

- дејност - услуги во друмскиот сообраќај;

- број на вработени - 10 (состојба 1997 година);

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 114.318 ЕУР, што претставува 81,00% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%.
- минимална продажна цена на уделот: 11.432 ЕУР.

5. ДОО „ДЕПЛАСТ - МЕКА ПРОГРАМА“ - Дебар

- дејност - друга преработка на пластични маси;

- број на вработени - нема податоци;

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 96.828 ЕУР, што претставува 35,21% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%.
- минимална продажна цена на уделот: 9.683 ЕУР.

6. ДОО „СТАВРОВ“ - Кавадарци

- дејност - текстил и конфекција;

- број на вработени - нема податоци;

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 58.599 ЕУР, што претставува 41,68% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 90%;
- минимална продажна цена на уделот: 5.860 ЕУР.

7. ДОО „ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА“ - Битола

- дејност - електрични апарати и уреди;

- број на вработени - нема податоци;

- за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 65.181 ЕУР, што претставува 31,62% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 80%;
- минимална продажна цена на уделот: 13.036 ЕУР.

8. ДОО „МЕГАПРОЕКТ“ - Штип

- дејност - производство на градежни објекти;

- број на вработени - нема податоци;

- за продажба: удел со вредност од 129.076 ЕУР, што претставува 61,67% од главнината на друштвото;

- максимален дисконт: 70%;
- минимална продажна цена на уделот: 38.723 ЕУР.

9. ДОО „ЕМ ФЕРТ - НИКОЛОСКИ“ - Прилеп
 - дејност - трговија на прехранбени производи;
 - број на вработени - нема податоци
 - за продажба: удел со вредност од 73.547 ЕУР, што претставува 34,61% од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 50%;
 - минимална продажна цена на уделот: 36.774 ЕУР.

10. ДОО „КАРГОИНСПЕКТ - МИЛЕ“ - Скопје
 - дејност - контрола и квалитет на стоки;
 - број на вработени - нема податоци
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 19.768 ЕУР, што претставува 6,60% од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 90%;
 - минимална продажна цена на уделот: 1.977 ЕУР.

11. ДОО „ЦЕНТРОПРОМЕТ - ГОЛД“ - Прилеп
 - дејност - трговија со парфимерија, злато, срчарија, текстил;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 47.486 ЕУР, што претставува 23,22% од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 50%;
 - минимална продажна цена на уделот: 23.743 ЕУР.

12. ДОО „ЈУГОТУТУН - УГОСТИТЕЛСТВО“ - Охрид
 - дејност - угостителство и туризам;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 55.076 ЕУР, што претставува 24,24% од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 30%;
 - минимална продажна цена на уделот: 38.553 ЕУР.

13. ДОО „МИГ“ - Скопје
 - дејност - поставување и поправка на градежна инсталација;
 - број на вработени - нема податоци;
 - за продажба: удел на Агенцијата со вредност од 277.951 ЕУР, што претставува 54,72% од главнината на друштвото;
 - максимален дисконт: 99,00%;
 - минимална продажна цена на уделот: 2.780 ЕУР.

Понудите за купување на удели во писмена форма се доставуваат во запечатен плик, на кој стои: адреса на Агенцијата, насоката „не отворај“, а под тоа „пону-да“, назив на претпријатието за кое се однесува пону-дата, име на купувачот, со адреса, телефон и контакт лице (за правни субјекти), а за физичките лица и мати-чен број од лична карта.

Понудата треба да содржи:
 - Вредност на уделот што купувачот сака да го купи;
 - Износот на средства што купувачот е подготвен да го плати;
 - Начин на плаќање (согласно законските прописи);
 - Рок (датуми) за отплата-веднаш или на рати;
 - Број на годишни рати (не повеќе од пет) и
 - Обезбедување на плаќањето (доколку се плаќа на рати).

Понудите по јавниот повик се доставуваат по пис-мен пат, со доказ положена гаранција во износ од 10% од продажната цена на уделот.

Понудите се отвораат јавно, од страна на комисијата.

Кога најповолниот понудувач ќе одбие да склучи до-говор или не ќе ги уплати средствата во рокот предви-ден со договорот, гаранцијата ја наплатува Агенцијата.
 жиро-сметка на Агенцијата:
 Број: 240-0100000350-94
 Банка депозитор: Балканска Банка АД - Скопје
 Единствен даночен број: 4030993262472

Понудите се примаат најдоцна во рок од 15 дена од де-нот на објавувањето на јавниот повик на следната адреса:
 Агенција на Република Македонија за приватизација,
 ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, пош. фак. 410 1000 Скопје.
 Неуредните и неблаговремено доставените понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Лицата заинтересирани за набавка на информатив-ниот пакет за продажба на удели на претпријатието, истиот може да го купат во Агенцијата секој работен ден од 8⁰⁰ - 15⁰⁰ часот по цена од 1.000,00 денари.

Агенција
 на Република Македонија
 за приватизација

Во отворениот повик бр. 01/2002 за прибирање пону-ди за набавка на комбинирана градежна машина ровоко-пач - утоварувач, објавен во „Сл. весник на РМ“ бр. 31 од 15.05.2002 година и тоа од страна на Комисијата за јавни набавки при ЈП за комунални дејности „Комуна-лец“ - Кичево, се врши исправка и тоа во точка 5.3. намес-то 30.05.2002 година треба да стои 31.05.2002 година.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
496. Указ за поставување вонреден и ополно-моштен амбасадор на Република Македо-нија во Република Литванија.....	1
497. Указ за отповикување од должноста вон-реден и ополномоштен амбасадор на Ре-публика Македонија при Светата Столи-ца-Ватикан.....	1
498. Указ за поставување вонреден и ополно-моштен амбасадор на Република Македо-нија при Светата Столица-Ватикан.....	1
499. Одлука за сведување на податоците од сис-темот на образованието во Република Маке-донија со меѓународната стандардна класи-фикација на образованието (ISCED-97).....	1
500. Одлука за определување на висината на надоместокот за извршена дезинфекција на возилата кои влегуваат во Република Македонија.....	2
501. Одлука за давање согласност на Статутар-ната одлука за дополнување на Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија.....	2
502. Одлука за доделување на средства за про-ектот „Изградба на фекална канализација во село Велешта - Општина Велешта“.....	2
503. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства.....	2
Исправка на Решението бр. 17-2303/1 од 23 април 2002 година.....	3
Исправка на Решението бр. 17-2193/2 од 23 април 2002 година.....	3

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.